

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д., со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија (Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia), поднесено преку адвокат Методија Велков од Скопје, на седницата одржана на ден 28.06.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д. (TELEKOM SLOVENIJA d.d.), со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија (Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia) стекнува единствена директна контрола врз АЦТУАЛ И.Т., информацијске технологије, д.д. (ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.), со седиште на Феррарска улица 14, 6000 Копер, Каподистрија, Словенија (Ferrarska ulica 14, 6000 Kopar, Capodistria, Slovenia) по пат на стекнување на 100% од уделите, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 26.05.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д., со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија (Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia), со

која ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д. Љубљана, Словенија стекнува единствена директна контрола врз АЦТУАЛ И.Т., информацијске технологије, д.д. (ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.), со седиште на Феррарска улица 14, 6000 Копер, Каподистрија, Словенија (Ferrarska ulica 14, 6000 Kopar, Capodistria, Slovenia) по пат на стекнување на 100% од уделите.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д. е телекомуникациски оператор, давател на услуги и продавач на производи од областа на информатичките и комуникациски технологии (ИКТ).

ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д. има едно регистрирано зависно друштво во Република Северна Македонија – Друштво за телекомуникациски услуги СИОЛ ДООЕЛ Скопје, ДООЕЛ, со седиште на Димитрие Чуповски бр. 22А влез 1 стан 13, Скопје, и примарната деловна активност вршење на дејности на жичани телекомуникации.

АЦТУАЛ И.Т. е давател на услуги, продавач и развивач на производи од областа на ИКТ. АЦТУАЛ И.Т. е дел од ДБА Групацијата од 2015 година, која работи на меѓународниот пазар во областа на информатичката и комуникациската технологија. АЦТУАЛ И.Т. обезбедува услуги и развива софтверски платформи за управување со проекти, средства и животен циклус и автоматизација на процесите во областа на телекомуникациите, енергијата, транспортот и логистиката, индустријата, нафтата и гасот, архитектурата и градежништвото.

АЦТУАЛ И.Т. нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. Д-р Владимир Наумовски